



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 29 јануари 1973
Скопје
Број 3 Год. XXIX

Претплатата за 1973 година изнесува 150 динари. Овој број чини 3 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

15.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕПУБЛИКАТА И ОПШТИНИТЕ

Се прогласува Законот за финансирање на Републиката и општините, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 јануари 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 29 јануари 1973 година.

Број 03-302/1
29 јануари 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕПУБЛИКАТА И ОПШТИНИТЕ

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Општите општествени потреби кои граѓаните, работните луѓе, организациите на здружениот труд и другите организации ги остваруваат во општината и во Социјалистичка Република Македонија, се финансираат на начин и под услови утврдени со овој закон.

Член 2

Заради изедначување на условите на стопанисување и за усогласен развој на Социјалистичка Република Македонија, Републиката, општините и самоуправните интересни заедници ги усогласуваат обврските на организациите на здружен труд, работните луѓе и граѓаните.

Висината на приходите и нивниот распоред се утврдуваат во согласност со односите предвидени со општествениот план на Републиката односно општината.

Член 3

Заради обезбедување во основа еднакви услови и можности за стопанисување на работните луѓе и на основните организации на здружен труд во работењето и во распределбата на општествениот производ и заради остварување на материјалните односи што се утврдени со општествениот план, или кога тоа го бараат интересите на народната одбрана или други вонредни потреби во Републиката, со закон може да се пропише:

— граница до која општините и интересните заедници можат да ги утврдуваат своите приходи од доходот на организациите на здружен труд и од данокот на промет и услуги;

— обврска на организациите на здружен труд, интересните заедници, општините и Републиката да формираат резервни општествени средства;

— привремена забрана на располагањето со определени општествени средства од страна на интересните заедници, општините и Републиката и

— интересните заедници, општините и Републиката, определени свои средства да ги орочуваат за цели определени со закон.

Член 4

Републиката и општините самостојно располагаат со приходите што им припаѓаат по овој закон.

Член 5

Републиката и општините, од приходите што им припаѓаат, обезбедуваат средства за намирување на општествените потреби, извршување на задачите и работите на општествените служби кои врз основа на Уставот и законот се должни да ги финансираат.

Член 6

На општините кои со своите средства не можат да го финансираат извршувањето на своите задачи и работата на општествените служби им се обезбедуваат од републичките приходи дополнителни средства за финансирање на општествените и другите служби на општината, согласно со условите утврдени со закон.

Дополнителни средства ѝ се даваат на општината, по правило, без определување на намената.

На општината ѝ се обезбедуваат дополнителни средства сè додека постојат условите предвидени со законот.

Член 7

Републиката може, одделни приходи што ѝ припаѓаат, да ги отстапи во целост или делумно на општината, организациите на здружен труд и на други организации.

Во случаите од претходниот став Републиката може да одреди услови под кои отстапените приходи можат да се користат.

Со отстапување на приходите не се пренесуваат и правата на Републиката во поглед на утврдување на висината на приходите, како и другите права утврдени со посебен закон, ако со тој закон не е поинаку определено.

Член 8

Републиката и општините можат да ги здружуваат средствата од приходите што им припаѓаат со средствата на другите републики и општини, заради вршење на одредени работи од своите надлежности или заради создавање услови за задоволување на потребите од заеднички интерес (основање на заеднички органи, организации и служби, основање на заеднички фондови, преземање на заеднички акции и др.).

Републиката и општините можат, заради финансирање на потребите што се во согласност со нивните задачи, да ги здружуваат средствата со средствата на организациите на здружениот труд и други организации.

Член 9

Ако со закон определени надлежности и задачи се пренесат во текот на годината од надлежност на Републиката во надлежност на општината и обратно, општествено-политичката заедница од која се пренесуваат надлежностите односно задачите е должна да обезбеди соодветни средства за нивно финансирање.

Член 10

Републиката и општините имаат буџет.

Во буџетот се искажуваат сите приходи на Републиката односно општината, што по овој закон им припаѓаат, како и нивниот распоред.

Ако Републиката во смисла на член 9 од овој закон отстапи одделни приходи на општината, односно општината на Републиката, овие приходи се искажуваат во буџетот на општествено-политичката заедница на која ѝ се отстапени.

Приходот или дел од приходот на Републиката односно општината, што ѝ го отстапува таа на интересната заедница, не се искажува во буџетот.

Член 11

Преку буџетот се намируваат потребите на органите на Републиката односно општините, обврските спрема определени установи како и други општествени потреби.

Член 12

Определени општествени потреби чие финансирање бара трајно обезбедување на средства и посебни органи на управување, Републиката односно општините можат да ги финансираат преку фондови.

Определени обврски и задачи, чие извршување бара посебен начин на користење на средства, Републиката односно општините можат да ги финансираат преку посебни сметки.

Со закон односно со пропис на општината се определува кои општествени потреби, обврски и задачи се финансираат преку фондови односно преку посебни сметки и начинот на нивното финансирање.

Член 13

Буџетот треба да биде урамнотежен.

Член 14

Средствата за намирување на потребите на државните органи се обезбедуваат во буџетот.

Средства во буџетот за вршење на редовната дејност на државните органи се обезбедуваат во единствен износ.

Заради намирување на определени општествени потреби и извршување на определени задачи на државните органи, во согласност со нивната дејност, во буџетот се обезбедуваат и средства за посебни намени.

Член 15

Органот на Републиката односно општината може да преземе обврски само во рамките на средствата обезбедени во буџетот.

Член 16

Средствата за намирување на обврските на Републиката односно општините спрема установите, за чија дејност се обезбедуваат средства од приходот на општествено-политичките заедници, се даваат како надоместок за услугата односно за вршење на дејноста на установата.

Средствата за намирување на обврските спрема определени установи се определуваат во буџетот или во фондот ако е основан за таа цел.

Член 17

Ако определени општествени потреби, обврски и задачи се финансираат преку фондови или посебни сметки, во буџетот се искажуваат само вкуп-

ните износи на средствата што се распоредени како приходи на фондовите односно посебните сметки во годината за која се донесува буџетот.

Член 18

При распоредувањето на приходите за намирување на општествените потреби и извршувањето на задачите, Републиката односно општините се должни, во согласност со нивните материјални можности, да водат сметка за остварување на правата на граѓаните гарантирани со Устав, закон или статутот на општината.

Средствата за вршење на дејностите на установите, државните органи и другите организации, Републиката односно општините ги распоредуваат на начин со кој им се обезбедуваат со Уставот и со законот утврдените самоуправни права на работните луѓе во органите и организациите.

Член 19

Приходите остварени од дејноста на органите на Републиката односно општините се внесуваат во буџетот, ако со закон или прописи донесени врз основа на закон не е поинаку определено.

Член 20

Државните органи и другите корисници се должни општествените средства што им се обезбедуваат од приходите на Републиката односно општините да ги користат за намените за кои тие средства им се дадени, рационално и во согласност со прописите за користење односно располагање со тие средства.

Ако општествените средства не се користат наменски, рационално и во согласност со прописите за користење односно располагање со тие средства, Собранието на Републиката односно општината ќе преземе мерки определени со закон.

Член 21

Републиката односно општините имаат свој резервен фонд.

Републиката односно општините се должни од приходите што им припаѓаат според овој закон да издвојуваат средства во резервниот фонд.

Член 22

По истекот на годината за која е донесен буџетот се донесува завршна сметка на буџетот.

Член 23

Републиката може да се задолжува под услови предвидени со овој закон.

Републиката може да распишува со закон заеми со јавен упис и да склучува договори за кредит.

Заради финансирање на определени општествени потреби со закон можат да се распишуваат јавни заеми со задолжителни уписи.

Член 24

За задолжување на Републиката во странство одлучува Собранието на Републиката.

Член 25

За своите обврски Републиката односно општината одговараат со средствата со кои располагаат, освен средствата за редовната дејност на органите на Републиката односно општината.

Член 26

Собранието на Републиката односно општината врши буџетска контрола над правилното и целесходното користење на средствата што се распоредени со буџетот и во рамките на таа контрола може да презема мерки предвидени со закон.

Член 27

Собранието на Републиката односно општината контролира: дали приходите искажани во буџетот се остваруваат во висината утврдена со буџетот и дали остварените приходи се распоредуваат во согласност со буџетот.

Член 28

Собранието на Републиката односно општината во вршењето на буџетската контрола го разгледува извршувањето на задачите, програмите и дејностите, за чие извршување се дадени средствата и презема мерки одредени со закон.

Член 29

Контролата на законитоста на актите, за располагање со средствата на Републиката односно општината од страна на корисниците на тие средства, ја врши Службата на општественото книговодство според важечките прописи.

ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИКАТА ОДНОСНО ОПШТИНИТЕ

Член 30

Приходите на Републиката односно општините се остваруваат од даноци, такси и други давања што се утврдени со одделен закон.

Член 31

Приходи на Републиката можат да бидат:

- а) Даноци:
 1. данок на промет на стоки и услуги;
 2. данок на доход од организациите на здружениот труд;
 3. данок од личен доход од работен однос;
 4. данок од личен доход од земјоделска дејност и
 5. данок на вкупниот приход на граѓаните.
- б) Такси:
 1. републички административни такси и
 2. републички судски такси.

Член 32

Приходи на општините можат да бидат даноците воведени со одделни прописи, таксите и други приходи.

Приходи на општините можат да бидат:

- а) Даноци:
 1. данок на промет на стоки и услуги;
 2. данок на доход од организациите на здружениот труд;
 3. данок од личен доход од работен однос;
 4. данок од личен доход од земјоделска дејност;
 5. данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;
 6. данок од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност;
 7. данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања;
 8. данок на приходи од згради;
 9. данок на добивка од игри на среќа;
 10. данок на приход од имот и имотни права;
 11. данок на згради;
 12. данок на имот и
 13. данок на наследство и подарок.
- б) Такси:
 1. општински административни такси;
 2. општински комунални такси и
 3. општински судски такси.

в) Други приходи (приходи остварени од дејност на општинските органи и организации кои вршат работи од интерес за општината, камати на орочени средства и други приходи одредени со закон).

На општината ѝ припаѓаат и даноците од личните доходи што се плаќаат во паушален износ, како и даноците што се плаќаат во процент од

бруто остварените приходи, освен даноците што ги плаќаат, според одделни прописи, странските превозници на патници и стоки.

Член 33

На општината ѝ припаѓаат и приходите утврдени со одделен закон, ако со тој закон не е поинаку одредено.

Член 34

Со одделен закон се одредува на кого му припаѓаат приходите од паричните казни.

БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКАТА ОДНОСНО ОПШТИНИТЕ

1. Изработка на буџетот**Член 35**

Предлогот на основа на буџетот и нацртот на буџетот ги изготвува органот на управата надлежен за буџет.

Член 36

Надлежниот орган на управата го изготвува нацртот на буџетот врз основа на предлозите за обезбедување средства што ги доставуваат државните органи, фондовите и другите корисници на кои им се обезбедуваат средства од буџетот, како и врз основа на предлозите што ги доставуваат носителите на средствата за посебни намени што се финансираат од буџетот.

Член 37

Органите, фондовите и другите корисници му доставуваат на надлежниот орган на управата образложен предлог, со документација, за обезбедување средства за вршење на нивната редовна дејност.

Документацијата кон предлогот од претходниот став ги содржи податоците за работите и задачите на органот за годината за која се однесува буџетот (програма за работа), како и извештај за извршените работи и задачи и за трошењето на средствата во тековната година.

Органите во состав на органот на управата своите предлози за обезбедување средства за нивната редовна дејност, со документацијата ги доставуваат преку органот на управата во чиј состав се наоѓаат.

Член 38

Органите и другите корисници му доставуваат на органот — надлежен за буџет и предлози за обезбедување средства за посебни намени во сообразност со нивната дејност, заедно со соодветната документација.

Органите во состав на органот на управата своите предлози за обезбедување средства за посебни намени со документација ги доставуваат преку органот на управата во чиј состав се наоѓаат.

Член 39

Установите на кои им се обезбедуваат средства во буџетот ги поднесуваат своите образложени и документиран предлози за обезбедување средства од буџетот преку органот на управата надлежен за областа на општествената дејност во која спаѓаат работите што ги врши установата.

Органот од претходниот став предлозите на установите му ги доставува на надлежниот орган на управата со свое мислење.

Член 40

Општествено-политичките организации и здруженијата на граѓаните (во натамошниот текст: организации) предлозите за обезбедување средства од буџетот за вршење на нивната дејност му ги

поднесуваат непосредно на органот на управата надлежен за буџет, доколку не е определено поинаку.

Член 41

Органите на управувањето на фондовите, органите за извршување на финансиските програми и здружените средства своите предлози за обезбедување средства му ги доставуваат непосредно на органот на управата надлежен за буџет, заедно со потребната документација.

Член 42

Државните органи за своите редовни потреби и за потребите за посебна намена во сообразност со нивната дејност, установите, организациите, органите на управувањето на фондовите, органите за извршување на финансиските програми и здружените средства своите образложени и документиран предлози за обезбедување средства за вршење на нивната дејност ги доставуваат на начин и по постапка, со определена документација и рокови, што ги определува органот на управата надлежен за буџет.

Член 43

Ако надлежниот орган, при изготвувањето на нацртот на буџетот утврди дека буџетот не може да се урамнотежи, ќе му предложи на Извршниот совет односно на советот на општинското собрание — надлежен за работите на буџетот (во натамошниот текст: совет надлежен за буџет) мерки за негово урамнотежување.

Ако со предложените мерки за урамнотежување на буџетот се предвидува намалување на средствата по предлозите на одделни органи, установи, организации и други корисници, надлежниот орган на управата е должен да ги извести за тоа.

Член 44

Извршниот совет односно советот надлежен за буџет ги утврдува и му ги доставува на Собранието на Републиката односно општината предлогот на основа на буџетот, нацртот на буџетот и предлогот на буџетот, согласно одредбите на овој закон.

Со предлогот на буџетот се доставуваат и податоци од нацртите на финансиските планови на органите и од предлозите за обезбедување средства од буџетот на установите, организациите, фондовите, органите за извршување на финансиските програми и здружените средства.

Член 45

Органите, установите, организациите, фондовите и органите за извршување на финансиските програми и здружените средства, чии предлози за обезбедување средства не се усвоени во нацртот, можат да бараат нивните предлози да ги разгледа Извршниот совет односно советот надлежен за буџет.

Корисниците од претходниот став можат да бараат да ги изложат своите програми за работа и да ги образложат своите предлози за обезбедување средства во буџетот пред Собранието на Републиката односно општината, доколку Извршниот совет односно советот надлежен за буџет не ги усвоил нивните барања при утврдувањето на предлогот на буџетот.

2. Донесување на буџетот

Член 46

Буџетот го донесува Собранието на Републиката односно општината.

Буџетот на Републиката односно општината се донесува за една календарска година и важи за годината за која е донесен.

Член 47

Буџетот се состои од општ и посебен дел.

Член 48

Општиот дел на буџетот содржи: вкупен износ на предвидените приходи и вкупен износ на распоредените приходи, одредби за правата и должностите на органите и организациите корисници на буџетски средства во извршувањето на буџетот за годината за која буџетот се донесува, ако тие права и должности не се утврдени со други приходи како трајни права и должности, како и одредби за мерките за правилно користење на средствата на буџетот и за одржување на буџетската рамнотежа.

Општиот дел содржи и биланс на приходите и расходите. Во билансот се искажуваат сите приходи по видови и сите расходи по основните намени за кои утврдените приходи се користат и тоа: како оние што се распоредени со буџетот, така и оние што се распоредени со посебни акти на општествено-политичката заедница на фондови и посебни сметки.

Општиот дел на буџетот ја содржи и тековната буџетска резерва, како нераспореден дел од приходите.

Член 49

Посебниот дел на буџетот, во рамките на општиот распоред на приходите во општиот дел на буџетот, содржи детален распоред на приходите по носители и непосредните корисници, како и распоред за поблиски намени за кои распоредените приходи се користат, освен приходите кои во општиот дел на буџетот се распоредени во фондови, на посебни сметки и по основни намени.

Ако со закон или со пропис на општината е пропишан начин на распределба на средствата на одредени носители на средствата или за одредени намени, во овој дел на буџетот се искажува и распоредот на начин предвиден со законот односно одлуката.

Член 50

Ако при донесувањето на буџетот се утврди дека тој не може да се урамнотежи поради претходниот распоред на приходите што Републиката односно општината го извршила со посебни акти, урамнотежувањето на буџетот може да се изврши со намалување на приходите распоредени со посебни акти на Републиката односно општината и тоа само со изменување на актот со кој приходот или износот на средствата бил утврден.

По исклучок, ако измените од став 1 на овој член се вршат само за годината за која буџетот се донесува, овие измени можат да се извршат и со одредбите на општиот дел на буџетот.

Член 51

При распоредот на приходите во буџетот се издвојува дел од нив — како нераспоредени приходи (тековна буџетска резерва), што служат за општествени потреби и задачи за кои во буџетот не се распоредени средства или распоредените средства не се доволни.

Член 52

Буџетот на Републиката односно општината се донесува пред почетокот на годината за која се донесува.

Ако буџетот не може да се донесе пред почетокот на годината за која се донесува, финансирањето на функциите на Републиката односно општината се вршат привремено врз основа на буџетот од минатата година, а најмногу за три месеци.

Привременото финансирање се врши сразмерно на користените средства по буџетот во истиот период од минатата година, а најмногу до една четвртина од вкупните приходи распоредени со буџетот за претходната година.

Одлука за привремено финансирање донесува Собранието на Републиката односно општината.

Член 53

Основата на буџетот, предлогот на буџетот на општината и општиот биланс се изнесуваат пред собирите на избирачите и собирите на работните луѓе пред нивното донесување од страна на собранието на општината.

Заклучоците од собирите на избирачите и собирите на работните луѓе што не се усвоени во предлогот на буџетот мораат да се изнесат пред собранието на општината со предлогот на буџетот.

Член 54

Буџетот се објавува на начин на кој се објавуваат законите односно прописите на општините.

Општините можат да го објавуваат само општиот дел на буџетот.

Ако се објавува само општиот дел на буџетот, општината е должна да овозможи секој граѓанин и организација на погоден начин да имаат увид во буџетот во целина.

3. Извршување на буџетот**Член 55**

Буџетот се извршува со наплата на приходите на начин одреден со закон или со други прописи за распределба на остварените приходи на носители односно корисници на средства во рамките на распоредот утврден со буџетот и со извршување на расходите со ставање на располагање на тие средства по носители односно корисници.

Член 56

За извршувањето на буџетот во целина е одговорен Извршниот совет односно советот надлежен за буџет.

Органите од претходниот став се грижат распоредот на приходите во текот на годината да се врши во согласност со нивното остварување.

Член 57

Ако приходите на Републиката односно општината не се остваруваат во согласност со предвидувањата во буџетот и ако поради тоа може да дојде до трајна неусогласеност меѓу остварувањето на приходите и извршувањето на расходите ќе се изврши измена на буџетот со цел за неговото урамнотежување.

Измена на буџетот може да се врши и кога приходите на Републиката односно општината се остваруваат во поголеми износи од предвидените.

Измената на буџетот се врши по постапката за донесување на буџетот.

Член 58

Ако приходите планирани со буџетот не се остваруваат според предвидувањето, Извршниот совет односно општинското собрание или органот што ќе го овласти тоа по предлог на надлежниот орган на управата, до донесување на измената со цел за одржување на буџетската рамнотежа можат привремено да ги намалат износите на расходите за одредени намени или привремено да го запрат користењето на средствата распоредени со буџетот за посебни намени.

За преземените мерки органите од претходниот став се должни да го известат Собранието на Републиката односно општината и да му предложат соодветна измена на буџетот (ребаланс).

Член 59

Заради користење, средствата на буџетот се распоредуваат по носители и корисници, со тримесечни планови за извршување на буџетот.

Плановите за извршување на буџетот ги донесува:

- за Републичкиот буџет надлежниот орган на управата;
- за буџетот на општината, советот надлежен за буџетот.

Приходите и расходите во плановите од претходниот став се искажуваат по методологијата на искажување на приходите и расходите во буџетот.

Член 60

Обезбедувањето на средствата со тримесечните планови на носителите и корисниците на средствата по буџетот се врши во зависност од очекуваната динамика на приливот на средствата, од стасаноста на создадените обврски и карактерот на одделните потреби.

Плановите за извршување на буџетот треба да бидат урамнотежени.

Органите надлежни за донесување на тримесечните планови можат нив да ги менуваат, ако за тоа се укаже потреба во текот на тримесечјето.

Член 61

Неискористените средства по тримесечните планови за извршување на буџетот се пренесуваат за покривање во наредното тримесечје од истата година.

Член 62

Ако поради нерамномерен прилив на приходите на буџетот не можат да се урамнотежат плановите за извршување на буџетот за привремено покривање на распределените средства, Републиката односно општината може да користи кредит од банка, односно да ги користи средствата на резервниот фонд со обврска за враќање до истекот на буџетската година.

Одлуката за задолжување односно за користење на средствата од резервниот фонд, според претходниот став, ја донесува Извршниот совет односно општинското собрание.

Договорот за кредит во име на Републиката го склучува надлежниот орган на управата, а за општината органот определен со одлуката од претходниот став.

Член 63

Плановите за извршување на буџетот надлежниот орган на управата ѝ ги доставува на Службата на општественото книговодство, а корисниците на средствата ги известува писмено за висината на распределените средства со планот.

Член 64

Средствата на буџетот, распределени на одделни корисници во определен процент од вкупните или одделни видови приходи на буџетот, ги распоредува Службата на општественото книговодство истовремено кога тие средства се внесуваат на сметката за приходи на буџетот.

Член 65

Средствата распоредени со буџетот во вкупни износи на органите, установите, организациите, фондовите, органите за извршување на финансиската програма и здружените средства се пренесуваат на нивните сметки врз основа на тримесечните планови за извршување на буџетот.

Средствата распоредени со буџетот за посебни намени им се доделуваат на носителите на корисниците на тие средства по пат на акредитиви врз основа на плановите за извршување на буџетот.

Средствата доделени по пат на акредитиви можат да се користат најдоцна до крајот на годината.

Средствата на буџетот со посебна намена, пренесени на посебните сметки, можат да се користат и по истекот на годината во која се дадени ако со одлука на Собранието односно општиот дел на буџетот не е поинаку определено.

Член 66

Секоја исплата што се врши на товар на средствата што се распоредени со буџетот, се врши врз основа на закон и на прописите донесени врз основа на закон.

Секоја исплата што се врши на товар на средствата што се распоредени со буџетот се врши врз основа на документи со кои се утврдува обврската и висината на исплатата.

Член 67

За законита употреба на средствата кои со буџетот се распоредени на државниот орган е одговорен старешината на тој орган како наредбодател.

Покрај старешината на државниот орган, за законита употреба на средствата од став 1 на овој член е одговорен и раководителот на службата за сметководство на органот — како сметкополагач.

Член 68

Барањата за одобрување средства од нераспоредените приходи (тековна буџетска резерва), со потребните образложенија се доставуваат до надлежниот орган на управата. Органот ги разгледува барањата и со свој предлог му ги доставува на органот надлежен за одлучување.

Член 69

Распоредот на средствата во буџетот за посебни намени може да се менува во текот на годината.

Измените од претходниот став се вршат во рамките на намените утврдени со буџетот и во висина на распоредените средства за посебните намени во целина.

Измените од став 1 на овој член за Републичкиот буџет ги врши Извршниот совет, а за буџетот на општините органот што ќе го определи Собранието на општината, доколку со законот однесно одлуката за буџетот не е поинаку определено.

Член 70

Измена на буџетот, освен за случаите предвидени во член 58, може да се врши и кога има потреба од поинаква распределба на средствата меѓу одделни корисници во рамките на приходите утврдени со буџетот за таа година.

Измената на буџетот ја врши Собранието на Републиката односно општината.

Собранието на општината ќе одлучи во кои случаи измената на буџетот нема да се изнесува пред собираите на избирачите и собираите на работните луѓе.

Ако во текот на годината се укинат одделни органи на Републиката односно општината или ако се образуваат нови органи или се измени нивната надлежност, со закон односно со одлука на општинското собрание ќе се изврши прераспределба на средствата на соодветните органи во согласност со новите односно изменетите надлежности.

Член 71

Надлежниот орган на Републиката односно општината е должен на Собранието на Републиката односно општината да му поднесува извештај за извршување на буџетот во рокови што ќе ги определи Собранието.

Член 72

Органот на управата на Републиката односно општината надлежен за извршување на буџетот води евиденција за извршување на буџетот. Со оваа евиденција се обезбедуваат податоци за приходите и за нивниот распоред на начинот на кој приходите и расходите се искажани во буџетот.

Член 73

Водењето на евиденцијата за извршувањето на буџетот, Извршниот совет односно Собранието на општината, може врз основа на договор да ѝ го довери на Службата на општественото книговодство. Во случаите од претходниот став Службата на општественото книговодство е должна да

му поднесува на органот на Републиката односно општината извештај за состојбата на извршувањето на буџетот.

Надоместокот на трошоците на Службата на општественото книговодство за водењето на евиденцијата за извршувањето на буџетот се утврдува со договор.

Член 74

За користењето на средствата од тековната буџетска резерва по буџетот на Републиката одлучува Извршниот совет, а по буџетот на општината, Собранието на општината, доколку во општиот дел на буџетот не е поинаку определено.

Извршниот совет може да го овласти органот на управата надлежен за работите на буџетот да одлучува за користењето на средствата од тековната буџетска резерва на Републичкиот буџет до одреден износ.

4. Завршна сметка на буџетот

Член 75

Завршната сметка за извршување на буџетот ја донесува Собранието на Републиката односно општината.

Член 76

Во завршната сметка на буџетот се искажуваат предвидените и остварените приходи, предвидените и извршените расходи, користењето на средствата за посебни намени, билансот на извршувањето на буџетот и распоредот на остварениот вишок на приходи односно начин на покривање на дефицитот на буџетот. Завршната сметка на буџетот содржи и преглед на ненамирените обврски по буџетот на Републиката односно општината.

Како посебни прилози завршната сметка на буџетот ги содржи завршните сметки на државните органи, завршните сметки на резервниот фонд и преглед на потрошените средства од посебните сметки.

Член 77

Нацртот на завршната сметка за извршувањето на буџетот го изготвува органот на управата надлежен за буџет врз основа на податоците за остварувањето на приходите и извршувањето на расходите на буџетот, завршните сметки на државните органи за користењето на средствата што им се определени за вршење на редовната дејност, податоците за користењето на средствата распоредени за посебни намени и на посебни сметки, податоците за распоредените средства на фондовите, како и врз основа на извештаите за извршување на задачите од програмите за работа за односната година.

Корисниците на средствата се должни на органот на управата надлежен за буџет да му ги достават своите завршни сметки за извршувањето на финансиските планови за користењето на средствата за посебните сметки и за користењето на средствата распоредени за посебни намени, заедно со образложенијата, во рокот што е предвиден за поднесување на нивните завршни сметки до Службата на општественото книговодство.

Член 78

Нацртот на завршната сметка за извршување на буџетот се доставува до Службата на општественото книговодство.

Службата на општественото книговодство е должна да изврши преглед на нацртот на завршната сметка и да достави извештај до органот надлежен за буџет.

Органот на управата надлежен за буџет нацртот на завршната сметка заедно со извештајот од Службата на општественото книговодство ги доставува до Извршниот совет односно до надлежниот совет на општинското собрание.

Член 79

Предлогот на завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет го утврдува Извршниот совет, а за извршување на општинскиот буџет, советот надлежен за буџет.

Предлогот на завршната сметка на буџетот за минатата година органот од став 1 на овој член го поднесува на разгледување и донесување на Собранието на Републиката односно општината пред донесувањето на предлогот на буџетот за наредната година. Заедно со предлогот на завршната сметка се доставува и извештајот на Службата на општественото книговодство.

Член 80

Завршната сметка на буџетот се објавува на начин на кој се објавуваат законите односно прописите на општините.

ФОНДОВИ НА РЕПУБЛИКАТА ОДНОСНО ОПШТИНИТЕ

Член 81

Фондовите се основаат со закон односно со одлука на Собранието на општината.

Со актот за основање на фонд особено се одредува:

- 1) називот на фондот;
- 2) целите и задачите на фондот;
- 3) органите на управување на фондот;
- 4) работењето на фондот;
- 5) изворите на приходи на фондот и средствата на фондот;
- 6) кој ги врши стручните, административните и другите работи на фондот;
- 7) начинот на формирање на средствата за покривање на трошоците за административните работи на фондот.

Член 82

Фондот има својство на правно лице, доколку со актот за основање не е поинаку определено.

Член 83

Називот на фондот мора да упатува на целите или задачите на фондот.

Член 84

Со закон можат да се пропишат посебни услови за основање на фонд.

Член 85

Управувањето со фондот се засновува врз начелата на општественото управување.

Во управувањето со фондот се обезбедува учество на организациите и граѓаните заинтересирани за функционирањето на општествените служби за чија дејност се обезбедуваат средства во фондот.

Ако фондот има посебна администрација, работната заедница која ги врши работите на администрацијата има право и обврски на работна заедница во државен орган.

Член 86

Фондот има статут.

Покрај податоците од член 81 на овој закон, со статутот се утврдуваат: начинот на формирање на средствата на фондот, начинот на работење на фондот, органите што се овластени за располагање со средствата и се одговорни за законитоста и правилноста при употребата на средствата на фондот, органите што се одговорни за правилно вршење на сметководните служби и за ракувањето со средствата како и за други работи и задачи од делокругот на органите на управување со фондот, правата и должностите на органите на управување со фондот, правата и должностите на орга-

ните на управување спрема основачот на фондот и корисниците на средствата на фондот, постапката за донесување на финансиски план и завршна сметка на фондот, начинот на известување на јавноста за работењето со фондот, како и други прашања од значење за самоуправувањето и работењето на фондот.

Статутот го донесува највисокиот орган на управување на фондот.

Член 87

Приходите на фондовите можат да се утврдуваат со целосно или делумно отстапување на одделни видови приходи, или со отстапување на дел од вкупните приходи на Републиката односно општината, во процент или во фиксен износ.

Фондовите можат да остваруваат приходи и од камати на средствата што ги вложиле кај банката, од кредити, дотации, подароци и помошти од организациите на здружен труд и здруженија на граѓаните.

Член 88

Од средствата на фондот се финансираат одредени општествени потреби и задачи односно се намируваат обврските на Републиката спрема уставните и општествените служби.

Средствата на фондот за намените од став 1 на овој член се даваат, по правило, без обврска за враќање.

Со актот за основање на фондот може да се предвиди фондот да им дава кредити на организациите на здружен труд и на други организации и граѓани заради намирување на потребите и извршување на задачите поради кои фондот е основан.

Член 89

Утврдувањето и распоредувањето на приходите и расходите на фондот се врши со финансиски план.

Приходите на фондот се утврдуваат по видови на приходи.

Утврдувањето на расходите на фондот се врши по намени, а во рамките на намената, ако тоа одговара на природата на фондот, и по корисници.

Член 90

Финансискиот план го донесува органот на управување на фондот определен во актот за основање на фондот односно во статутот.

Финансискиот план му се доставува на Собранието на Републиката, односно на општината што го основала фондот, на согласност.

Финансискиот план на фондот се донесува за една календарска година и важи за годината за која се донесува.

Финансискиот план на фондот се донесува пред почетокот на годината на која се однесува, а најдоцна петнаесет дена по донесувањето на буџетот на Републиката односно општината.

Ако финансискиот план на фондот не се донесе пред почетокот на годината поради тоа што буџетот на Републиката односно општината не е донесен пред почетокот на годината, финансирањето од фондот се врши привремено врз основа на финансискиот план од претходната година, и тоа најдоцна за три месеци, а на начин на кој се врши привремено финансирање, според член 52 од овој закон.

Финансискиот план на фондот може да се менува во текот на годината во зависност од остварувањето на средствата на фондот односно извршувањето на програмата по постапка и начин на кој се донесува.

Член 91

Органите, кои со актот за основање на фондот или со статутот на фондот се овластени за располагање со средствата на фондот и за вршење на сметководствената служба, се одговорни за законитата употреба на тие средства.

Во поглед на постапката за материјалното и финансиското работење на фондот ќе се применуваат прописите со кои е регулирано финансиското и материјалното работење во државните органи, ако со закон или со пропис, донесен врз основа на закон, не е поинаку определено.

Во поглед на исплатите што се вршат на товар средствата на фондот, ќе се применуваат одредбите на член 66 од овој закон.

Администрацијата на фондот води евиденција за извршувањето на финансискиот план на фондот.

Наредбодател за употребата на средствата на фондот по финансискиот план е лицето одредено од органот на управување на фондот.

Член 92

Средствата на фондот можат да се користат до висината до која тие се остварени.

Наредбодателот може да ги ангажира средствата на фондот за намените и во границите на распоредените средства со финансискиот план.

Непотрошените средства на фондот се пренесуваат во наредната година.

Член 93

Фондот не може да врши непосредна дејност на општествени служби ниту, пак, стопанска дејност.

Ако одредени потреби и задачи што се финансираат од средствата на фондот можат да се извршуваат само со вршење на одредени општествени служби односно со вршење на стопански дејности, со актот за основање може да се предвиди фондот да основе организација на здружен труд во согласност со законот или фондот да се предаде на управување на одредена организација на здружен труд односно друга самоуправна организација.

Член 94

Меѓусебните односи на фондот и организацијата на здружен труд што фондот ја основал, се уредуваат со договор.

Член 95

Фондот се предава на управување на организацијата на здружен труд односно друга самоуправна организација врз основа на договор што ќе го склучи Републиката односно општината што го основала фондот.

Со договорот меѓу основачот на фондот и организацијата на здружен труд односно друга самоуправна организација, можат да се одредат условите во поглед на управувањето со средствата на фондот.

Фондот кој се дава на управување на организација на здружен труд односно друга самоуправна организација нема својство на правно лице.

Член 96

Организацијата на здружен труд располага со средствата на фондот кој ѝ е даден на управување во согласност со задачите поради кои фондот е основан, но не може да биде корисник на средствата на тој фонд.

Работничкиот совет односно соодветниот орган на управување на организацијата на здружен труд односно друга самоуправна организација на која фондот ѝ е предаден на управување ги има сите права и обврски на органот на управување на фондот, ако со актот за основање на фондот не се одредат и посебни услови за управување со фондот.

Член 97

Средствата на фондот се употребуваат врз основа на посебна програма.

Програмата на фондот ја донесува органот на управување на фондот, а ја одобрува Собранието на Републиката односно општината.

Програмата за работа на фондот се донесува за повеќе години односно секоја година.

Финансискиот план на фондот треба да биде во согласност со одобрената програма за работа на фондот.

Член 98

Фондот има тековна резерва.

Средствата на тековната резерва на фондот служат за покривање на оние расходи за кои во финансискиот план не се предвидени доволно средства односно за усогласување на расходите со приходите, ако средствата на фондот не се остварат во предвидениот износ.

Висината на тековната резерва се одредува со финансискиот план на фондот.

Член 99

Фондот може да презема обврски врз основа на договор или со друг акт за располагање со средствата до висина на приходите што се предвидени со финансискиот план на фондот за соодветната година.

Член 100

Фондот може да презема долгорочни обврски на товар на своите средства.

Член 101

Републиката односно општината што го основала фондот одговара за долгорочните обврски на фондот ако дала согласност за преземање на такви обврски.

Член 102

Републиката односно општината што го основала фондот одговара за обврските на фондот, преземени во смисла на член 99 од овој закон, само до висината на своите приходи што биле распоредени како приходи на фондот во времето кога фондот ја презел обврската.

Член 103

За создадените обврски фондот одговара со сите свои средства.

Член 104

Организацијата на здружен труд, на која фондот ѝ е даден на управување, одговара со сите свои средства за сите обврски што произлегуваат од управувањето со средствата на фондот.

Член 105

По истекот на годината се составува завршна сметка на фондот.

Завршната сметка на фондот ја донесува органот на управување кој го донесува финансискиот план на фондот.

Завршната сметка на фондот мора да се донесе најдоцна во рок од триесет дена по истекот на годината за која се донесува, ако со закон или со друг пропис не е определен поинаков рок.

Завршната сметка на фондот се доставува до Службата на општественогo книговодство во рокот определен со посебен пропис.

Завршната сметка, со извештајот за работењето на фондот, се доставува и до Собранието на Републиката односно општината што го основала фондот и до органот на управата, надлежен за буџетот, во рок од 10 дена од денот на донесувањето.

Член 106

Завршната сметка на фондот се поднесува на одобрување на Собранието на Републиката односно на општината.

Член 107

Одредбите на членовите 105 и 106 на овој закон важат и за фондовите што се предадени на управување на организации на здружен труд односно на други самоуправни организации.

Член 108

Органот на управување на фондот е должен да овозможи на секоја заинтересирана организација или граѓани увид во финансискиот план и завршната сметка на фондот.

Член 109

На фондовите може да им се додели одреден имот (недвижни и движни предмети кои претставуваат одредено единство) на управување.

Член 110

Финансиските планови и завршните сметки на фондовите, по нивното донесување односно по добиената согласност и одобрување, се објавуваат во службеното гласило во кое се објавува буџетот на Републиката односно општината.

СРЕДСТВА И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Член 111

Изворите на средства за извршување на задачите на месните заедници се утврдуваат со статутот на општината, а нивната висина се утврдува со буџетот на општината.

Средствата на месната заедница, остварени од местен самопридонес, како и другите средства што служат за финансирање на одредени намени, се водат на посебна сметка кај банката.

Член 112

Месната заедница самостојно располага со своите средства, а ги распределува со годишниот финансиски план во согласност со својата програма за работа.

Средствата доделени на месната заедница со определена намена, се распоредуваат и се користат за намената за која ѝ се доделени.

Програмата за работа, годишниот финансиски план и завршната сметка за извршувањето на финансискиот план на месната заедница ги донесува органот одреден со статутот на месната заедница и ги поднесува на Собранието на општината на увид и на Службата на општественото книговодство.

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА

Член 113

Средствата за работите и акциите, чие остварување трае повеќе од година, се утврдуваат со финансиска програма.

Финансиската програма ја донесува Собранието на Републиката односно општината.

Член 114

Со финансиската програма се утврдува: програмата за работите, акциите и роковите за нивното извршување; вкупните средства потребни за извршување на програмата во целина, висината на средствата потребни за извршување на програмата во секоја година, органите надлежни за извршување на програмата и мерките за извршување на програмата.

Член 115

Средствата за извршување на финансиската програма во одделна година, во рамките на програмата, се обезбедуваат во буџетот или во финансискиот план на фондот на Републиката односно општината, преку кој се врши финансирање на односните општествени потреби.

Средствата од буџетот, за извршување на финансиската програма, можат да се обезбедат со издвојување на одделни видови на приходи во целина или дел од тие приходи, со издвојување од вкупните приходи на Републиката односно општината или со определување на средства во утврден износ.

Член 116

Органот надлежен за извршување на финансиската програма, донесува годишен план на приходите и расходите според финансиската програма и му го доставува на надлежниот орган на управата односно на фондот, ако програмата се финансира од средствата на фондот на Републиката односно општината.

Член 117

Средствата за извршување на финансиската програма, утврдени со буџетот односно со финансискиот план на фондот, се пренесуваат на одделна сметка според утврдената динамика за извршување на задачите во таа година според остварувањето на приходите во буџетот односно фондот.

Член 118

Наредбодател за извршување на финансиската програма е старешината на органот надлежен за извршување на финансиската програма, односно лицето овластено од него.

Материјално-финансиските работи во врска со извршувањето на финансиската програма ги врши соодветната служба на органот надлежен за извршување на финансиската програма.

Член 119

Непотрошените средства по годишниот план на финансиската програма се пренесуваат во наредната година.

Средствата од претходниот став првенствено служат за намирување на ненамирените обврски и за финансирање на неизвршените задачи по финансиската програма од претходната година.

Член 120

Органот надлежен за извршување на финансиската програма составува извештај за извршување на годишниот план на финансиската програма во рокот предвиден за составување на завршната сметка на органите на управата и го доставува до надлежниот орган на управата и Службата на општественото книговодство.

Член 121

По извршувањето на задачите од финансиската програма во целина, органот надлежен за извршувањето на финансиската програма составува завршна сметка во рок од еден месец и ја доставува на надлежниот орган на управата и Службата на општественото книговодство на преглед.

Надлежниот орган на управата ја доставува завршната сметка за извршувањето на финансиската програма до Извршниот совет односно советот надлежен за буџетот, заедно со извештајот за извршениот преглед на завршната сметка за извршувањето на финансиската програма од Службата на општественото книговодство.

Завршната сметка за извршувањето на финансиската програма ја донесува Собранието на Републиката односно општината.

Член 122

Финансиската програма и завршната сметка за извршувањето на финансиската програма се објавуваат во службеното гласило на Републиката односно општината.

РЕЗЕРВЕН ФОНД НА РЕПУБЛИКАТА ОДНОСНО ОПШТИНАТА

Член 123

Републиката односно општината е должна да издвојува во својот резервен фонд најмалку 1% од вкупните годишни приходи кои по овој закон ѝ припаѓаат.

Обврската за издвојување во резервниот фонд престанува кога вкупните средства на резервниот фонд ќе бидат остварени во висина од 15% од просекот на вкупните годишни приходи што се ис-кажуваат во буџетот за последните три години.

Обврската за издвојување на средства во резервниот фонд повторно настанува кога средствата на фондот ќе се намалат под износот утврден во став 2 на овој член.

Член 124

Средствата на резервниот фонд служат:

1. за намирување на расходите настанати како последица на вонредни околности за кои не се обезбедуваат средства во буџетот и фондовите, како што се: поплава, суша, пожар, земјотрес и други елементарни непогоди, сузбивање на епидемија, сузбивање на заразни болести кај добитокот, сузбивање на растителните штетници;

2. за обезбедување на средства на буџетот и фондовите на Републиката односно општината во случај на нерамномерно остварување на приходите на буџетот и фондовите;

3. за санација на установите на општествение служби, ако со посебен закон за ова не се формирани посебни средства;

4. за давање на привремени позајмици на заедниците на образованието заради обезбедување на средства во случај на неусогласеност меѓу извршувањето на расходите и притечувањето на приходите на тие заедници во текот на годината.

Средствата на резервниот фонд можат да се употребат за покривање на дефицитот на буџетот.

Ако средствата од резервниот фонд се користат за покривање на дефицитот на буџетот, Републиката односно општината е должна тој износ да го надомести во наредната година или да издвојува во резервниот фонд, почнувајќи од наредната година, покрај редовните 1%, уште најмалку 1% од своите вкупни приходи, сè додека од посебното издвојување не го надомести износот употребен за покривање на дефицитот на буџетот.

За намирување на расходите од став 1, точка 1 на овој член, Републиката, односно општината, од својот резервен фонд може да ѝ дава средства на друга општествено-политичка заедница.

За потребите од став 1 точка 2 на оваа теза, Републиката, односно општината, може од својот резервен фонд да ѝ дава средства на друга општествено-политичка заедница под условите од член 125, став 3 на овој закон.

Републиката односно општината може дел од средствата на својот резервен фонд да ѝ отстапи на заедницата на образованието за намирување на потребите од обртни средства кои заедницата на образованието ќе ги користи во случаите на неусогласеност меѓу извршувањето на расходите и притечувањето на приходите во текот на годината.

Член 125

Средствата на резервниот фонд за целите предвидени во член 124 од овој закон можат да се даваат во вид на кредити или без обврска за враќање.

Без обврска на враќање не можат да се даваат средства за обезбедување на средства на буџетот и фондовите во случај на нерамномерно остварување на приходите на буџетот односно фондовите.

Средствата употребени според член 124, став 1, точка 2 од овој закон мораат да му се вратат на резервниот фонд до крајот на годината во која се дадени.

Член 126

За користењето на средствата од резервниот фонд одлучува Собранието на Републиката односно општината.

Со Законот за буџетот Извршниот совет може да се овласти да одлучува за употребата на средствата од резервниот фонд за целите предвидени во член 124, став 1, точка 2 на овој закон, а до определени износи и за другите цели од член 124 на овој закон.

Собранието на општината може да го овласти надлежниот совет за буџетот да одлучува за употребата на средствата за намените од претходниот став.

Член 127

Барањето за доделување на средства од резервниот фонд се поднесува до надлежниот орган на управата.

Надлежниот орган го разгледува барањето и со своја информација и предлог го доставува до Извршниот совет односно советот на општината.

Извршниот совет односно советот на општината одлучува по одделно барање во границите на овластувањето од член 126 на овој закон, односно го доставува со свој предлог до Собранието на Републиката односно општината заради одлучување по него.

Член 128

Евиденција за средствата и за трошењето на средствата на резервниот фонд, покрај Службата на општественото книговодство, води и органот на управата надлежен за буџетот.

Член 129

Завршната сметка за состојбата и користењето на средствата на резервниот фонд е посебен прилог, кој е составен дел на завршната сметка на буџетот на Републиката односно општината.

ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА ОДНОСНО ОПШТИНАТА

Член 130

За здружување на средствата за намените од член 8 на овој закон одлучува Собранието на Републиката односно општината.

Член 131

Со одлуката за здружување на средствата на Републиката односно општината особено се одредуваат:

— целите и потребите заради кои се здружуваат средствата;

— изворите и висината на средствата со кои учествува Републиката, односно општината;

— начинот на финансирање на заедничките потреби за кои се врши здружувањето на средствата;

— органот што се грижи за извршувањето на здружените средства; и

— органот што го склучува договорот.

Член 132

Средствата кои Републиката односно општините меѓусебно ги здружуваат заради финансирање на одредени општествени потреби и задачи од заеднички интерес, се утврдуваат во буџетот на

Републиката односно општината односно во фондовите наменети за финансирање на тие потреби односно задачи.

Член 133

Заедничкото финансирање на општествените потреби и задачи на Републиката односно општината се остварува со основање на заеднички органи, организации и служби, односно со основање на заеднички фонд или доверување на вршење на тие задачи односно намирување на потребите, на постоен орган, организација или фонд на Републиките или на една од општините.

Член 134

Со договорот меѓу Републиката односно општините особено се утврдуваат:

— учеството на секоја општествено-политичка заедница во финансирањето на општествените потреби и задачи од заеднички интерес;

— правата и обврските на општествено-политичките заедници при намирувањето на тие потреби и извршувањето на задачите;

— општествено-политичката заедница што ќе го врши правото на основач спрема заедничкиот орган, фондот односно организацијата на здружен труд; и

— меѓусебните права и обврски во случај на укинување на органот, фондот односно организацијата на здружен труд основана за остварување на заедничките задачи односно намирување на заедничките потреби.

Општествено-политичките заедници можат да се договорат и за други прашања врзани со здружувањето на нивните средства.

Член 135

Средствата што со буџетот или со фондот на Републиката односно општината се распоредени за намирување на општествените потреби и задачи од заеднички интерес, се пренесуваат на органот, организацијата односно фондот од член 133 на овој закон, на кои, во согласност со договорот од член 134 на овој закон, им е доверено намирувањето на тие потреби односно извршувањето на задачите.

За користење на средствата што се здружуваат според одредбите на овој закон може да се отвори и посебна сметка.

Член 136

Заради финансирање на одредени општествени потреби и задачи што се од интерес и за организациите на здружен труд и други организации, Републиката односно општината може да ги здружува средствата од приходите што ѝ припаѓаат со средствата на тие организации, кои можат да ги користат и за тие намени.

Член 137

За начинот на здружување на средствата на општествено-политичката заедница со средствата на организацијата на здружен труд и друга организација, како и за начинот на финансирање на определените потреби и задачи ќе се применуваат одредбите на членовите 131 и 134 на овој закон.

Член 138

Во името на Републиката договорот за здружување на средствата го склучува Републичкиот секретаријат за финансии, а во името на општината — органот утврден со статутот.

ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКАТА ОДНОСНО ОПШТИНАТА

Член 139

Републиката односно општината може да се задолжува за финансирање изградбата на одредени објекти со кои се остваруваат трајни услови

за работа и функционирање на државните органи и општествените служби, како и за вложување во други инвестиции од општ интерес на Републиката односно општината.

Републиката односно општината не може да се задолжува заради финансирање на редовната дејност на своите претставнички тела, органи и служби, за намирување на редовните обврски спрема установите, како ни за намирување на другите тековни општествени потреби.

Републиката односно општината може кратко-рочно да се задолжува во случај на нерамномерно остварување на приходите во текот на годината.

Долгот од став 3 на овој член мора да се врати до крајот на годината.

Член 140

За задолжување на Републиката односно општината одлучува Собранието.

Собранието на Републиката односно општината може да го овласти Извршниот совет односно советот на општинското собрание да одлучува за краткорочното задолжување на Републиката односно општината во случај на нерамномерно остварување на приходите во текот на годината.

Член 141

Со одлуката за задолжување на Републиката односно општината особено се определува:

— целта на задолжувањето;

— видот на задолжувањето (кредит односно гаранција);

— вкупниот износ на задолжувањето;

— условите под кои ќе се врши отплатување (рок, отплата, камата, од кои средства ќе се отплатува и др.); и

— органот што ќе го склучи договорот за задолжување.

Член 142

Договорот за кредит во името на Републиката односно општината го склучува органот што ќе го определи Собранието на Републиката односно општината.

Член 143

Заеми со јавен упис се распишуваат со закон односно со одлука на Собранието на Републиката односно општината.

Член 144

Со законот односно со одлуката на Републиката односно општината со која се распишува заем со јавен упис особено се одредува:

1. целта за која се распишува заемот;
2. вкупниот износ на заемот;
3. кој може да биде уписник на заемот;
4. висината на каматната стапка што се плаќа на запишаниот заем;
5. роковите и начинот на отплатување на заемот, како и други потребни услови.

Член 145

Уписниците на заемот со јавен упис можат да бидат граѓани, организации на здружен труд и други организации и органи.

Организациите на здружен труд не можат од своите деловни средства да запишуваат заем со јавен упис, ако со посебен закон не е поинаку определено.

Член 146

Јавни заеми со задолжителен упис можат да се распишуваат само со закон.

Член 147

Републиката може да се задолжува и во странство.

За задолжување на Републиката во странство одлучува Собранието на Републиката.

ОПШТ БИЛАНС НА СРЕДСТВАТА

Член 148

Заради овозможување увид во расположивите средства од сите извори и за сите задачи и потреби за кои се обезбедуваат тие средства, односно заради увид во обврските на работните организации, работните луѓе и граѓаните спрема општествено-политичките заедници, интересните заедници и другите видови на општата и заедничката потрошувачка, органот на општествено-политичката заедница надлежен за буџет составува општ биланс на средствата и нивната распределба.

Член 149

Републичкиот орган надлежен за буџетот, покрај билансот од член 147 на овој закон составува и своен биланс на средствата и нивната распределба.

Член 150

Во општиот биланс на средствата приходите се искажуваат по видови на приходи и корисници, а расходите по корисници и основни намени: инвестиции, тековни материјални расходи, нето лични доходи и други лични примања и трансферни плаќања.

Член 151

Општиот биланс на средствата се составува за една година и за период на среднорочниот план за општествено-економскиот развој.

Член 152

Годишниот општ биланс се доставува до Собранието на општествено-политичката заедница со предлогот на буџетот за наредната година.

Среднорочниот општ биланс на средствата се доставува до Собранието на општествено-политичката заедница заедно со предлогот на среднорочниот план за општествено-економскиот развој.

Член 153

Службата на општественото книговодство обезбедува податоци за изработка на општиот биланс на средствата.

Методологијата за изработка на општиот биланс на средствата ја пропишува Републичкиот секретаријат за финансии во договор со Републичкиот завод за општествено планирање и Службата на општественото книговодство.

БУЏЕТСКА КОНТРОЛА И КОНТРОЛА НА ЗАКОНИТОСТА

Член 154

Собранието на Републиката односно општината, непосредно или преку својот орган надлежен за буџетот, контролираат дали приходите на Републиката односно општината искажани во буџетот се остваруваат во согласност со предвидените износи во буџетот и важечките прописи врз основа на кои приходите се остваруваат.

Собранието на Републиката односно општината контролира дали приходите се распределуваат на нивните корисници и носители во согласност со распоредот на приходите извршен во буџетот.

Органот на Републиката односно општината, надлежен за буџетот, должен е да го известува Собранието за остварувањето на приходите на Републиката односно општината и за извршувањето на распоредот на тие приходи.

Член 155

При донесувањето на буџетот, Собранието на Републиката односно општината ги разгледува работите и задачите како и постигнатите резултати во извршувањето на задачите на секој орган односно организација на кои средствата за вршење на нивната дејност се обезбедуваат од буџетот на Републиката односно општината.

Органите и организациите од став 1 на овој член се должни да ѝ обезбедат на Републиката односно општината податоци за својата работа и за извршувањето на задачите.

Член 156

Заради контрола на извршувањето на буџетот органите и организациите, на кои средствата им се обезбедуваат од буџетот на Републиката односно општината, се должни на Собранието на Републиката односно општината, по негово барање, да му ги доставуваат финансиските планови како и извештаи за извршувањето на нивните задачи.

Член 157

Ако Собранието на Републиката односно општината утврди дека општествените потреби не се намируваат и задачите не се извршуваат во согласност со општите интереси на заедницата заради целисходен распоред на средствата во финансиските планови на органите односно организациите на кои им е доверено намирувањето на општествените потреби за извршување на задачите, како и употребата на тие средства, Собранието на Републиката односно општината ќе донесе препорака со која ќе им се укаже на тие органи односно организации на недостатоците во финансирањето и ќе препорача начин за отстранување на тие недостатоци.

Член 158

Органите и организациите на кои се однесува препораката се должни да ја разгледаат препораката на седница на органот на управување и по неа да заземат свој став.

Со препораката и со својот став по препораката, органот на управување од став 1 на овој член е должен да ги запознае членовите на работната заедница на органот односно организацијата.

Ако органот односно организацијата не ја усвојат препораката, треба да го известат Собранието на Републиката односно општината за причините од кои не ја усвоиле во рок од 30 дена од денот на доставувањето на препораката.

Член 159

Ако Собранието на Републиката односно општината не ги усвои причините на органот односно организацијата поради кои не е усвоена препораката, може да донесе одлука за распоред на средствата во согласност со дадената препорака.

Органот односно организацијата е должен да постапи според одлуката на Собранието на Републиката односно општината.

Ако во согласност со посебен закон обврската на Републиката односно општината за обезбедување на средства за дејноста на определени установи е утврдена со договор, установата може, ако смета дека одлуката на Републиката односно општината не е во согласност со договорот, да покрене спор пред надлежниот суд и до донесувањето на одлука да го одложи извршувањето на одлуката на Собранието на Републиката односно општината.

Член 160

Органите на Собранието на Републиката односно општината, надлежни за буџетот, и Службата на општественото книговодство се грижат за правилната примена на овој закон и прописите донесени врз основа на него.

Член 161

Ако органите од член 160 на овој закон сметаат дека буџетот или друг општ акт на општината, со кој се утврдуваат приходите и се регулира финансирањето на општествените потреби, не се во согласност со Уставот и законот или неза-

конски е донесен, должни се за тоа да му поднесат извештај на Извршниот совет заради покренување на постапка за оцена на нивната уставност односно законитост.

Член 162

Ако органите од член 160 на овој закон сметаат дека финансискиот план односно друг општ акт за утврдување на приходите и нивната употреба од страна на корисниците на средствата од буџетот не е во согласност со Уставот и законот, должни се за тоа да му поднесат извештај на Собранието на општината заради покренување на постапка за оцена на нивната уставност односно законитост, ако со одделен закон не е поинаку определено.

Член 163

Извршниот совет, до донесувањето на одлука на Уставниот суд, ќе го запре извршувањето на буџетот или на негови одделни делови, односно на друг општ акт на општината, со кој се утврдуваат приходите и се регулира финансирањето на општествените потреби.

Ако Извршниот совет го запре извршувањето на буџетот, со одлуката за запирање на извршувањето ќе одреди кои општествени потреби и задачи можат да се финансираат врз основа на буџетот чие извршување се запира до донесувањето на одлука од Уставниот суд.

Член 164

Под условот од член 163 на овој закон, Собранието на општината ќе го запре извршувањето на финансискиот план односно на друг општ акт за утврдувањето на приходите и нивната употреба, ако со одделен закон не е поинаку определено.

Член 165

Одлука за запирање извршувањето на буџетот, финансискиот план или друг општ акт според одредбите од член 163 и 164 на овој закон, Извршниот совет односно Собранието на општината може да донесе само ако до надлежниот Уставен суд е поднесено барање за оцена на законитоста, односно уставноста на буџетот, финансискиот план, односно на другиот општ акт чие извршување се запира.

Член 166

Органите на управата, надлежни за работите на буџетот, можат непосредно да вршат контрола на извршувањето на финансиските планови на корисниците на буџетските средства.

Органите на управата на општинското собрание, надлежни за работите на буџетот, се должни, по барање од соодветните републички органи на управата, да доставуваат извештаи за остварувањето и распоредот на приходите, како и други податоци за финансирањето на општината.

Член 167

Со одобрувањето на завршната сметка за извршувањето на буџетот, фондовите, финансиската програма, здружените средства на Републиката, односно општините, не престанува дисциплинската материјалната и кривичната одговорност за дејствијата што ги извршиле наредботелите и сметкопологачите при користењето на средствата.

II. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 168

Се овластува републичкиот секретар за финансии да донесе поблиски прописи за евиденцијата на наплата на приходите и нивната уплата во корист на буџетот и фондовите на Републиката односно општината, за начинот на искажување на приходите и нивниот распоред во буџетот, како и за начинот на составување на завршната сметка

на буџетот, за начинот на искажување на приходите и нивниот распоред во финансискиот план на фондовите на Републиката односно општината, за начинот на искажување на приходите и нивниот распоред на посебната сметка на Републиката односно општината, како и за начинот на искажување на користените средства од посебната сметка на Републиката односно општината, за начинот на составување на завршната сметка на резервниот фонд на Републиката односно општината и за начинот на водење на евиденција на буџетот.

Член 169

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за финансирање на општествено-политичките заедници во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 9/65 и 5/67).

Член 170

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

16.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗАЕМ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА НА СТОПАНСТВОТО

Се прогласува Законот за распишување задолжителен заем за стабилизација на стопанството, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 јануари 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 јануари 1973 година.

Број 03-283
29 јануари 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗАЕМ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА НА СТОПАНСТВОТО

Член 1

Се распишува задолжителен заем за стабилизација на стопанството што го уплатуваат организациите на здружениот труд и корисниците на општествени средства (обврзници на заемот).

Член 2

Средствата остварени преку заемот ќе се користат за покривање на загубите и за санација на неликвидните организации на здружениот труд од областа на стопанството.

Член 3

Заемот се уплатува од следните средства:

1. вишоците на приходите на интересните заедници, на самоуправните и други фондови и на корисниците на општествени средства, издвоени на посебни сметки според одредбите на Законот за издвојување на посебни сметки дел на приходите од придонесот од личен доход од работен однос, од данокот на промет на производи и услуги и од

судските такси во 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72, 53/72, 66/72 и 71/72);

2. средствата на фондовите за заедничка потрошувачка, освен средствата издвоени за станбена изградба по стапка од 4% на организациите на здружениот труд и корисниците на општествени средства, и тоа според состојбата што ќе биде на денот на влегувањето во сила на овој закон;

3. средствата на организациите на здружен труд и корисниците на општествени средства што ќе се насочат во фондовите за заедничка потрошувачка според завршните сметки за 1972 година, освен средствата издвоени за станбена изградба по стапка од 4%; средствата издвоени за надоместоци за користење на годишни одмори до висината утврдена со општествените договори и средствата издвоени за општествена исхрана;

4. средствата што организациите на здружен труд од општествените дејности и корисниците на општествени средства вон стопанството ќе ги издвојат во сите фондови според завршната сметка за 1972 година, освен средствата издвоени за заедничка потрошувачка.

Оваа точка не се однесува на средствата на организациите на здружен труд од областа на здравството (освен аптеките), на образованието и науката и културата;

5. износите на пресметаната камата што деловните банки ќе ја пресметаат за 1972 година, по основ на користени средства по видувањето и орочените средства за сите корисници на општествени средства вон стопанството како и осигурителните организации.

Член 4

Заемот ќе се уплатува од средствата од член 3 на овој закон, по стапки:

- 100% од средствата од точките 1 и 5;
- 30% од средствата од точките 2, 3 и 4.

Член 5

Обврзниците на заемот ќе го уплатуваат заемот на посебна сметка на Стопанска банка — Скопје (Банка) која ја води евиденцијата за заемот.

Член 6

Заемот од средствата од член 3, точка 1 на овој закон обврзниците на заемот ќе го уплатат веднаш по влегувањето во сила на овој закон, а од точка 5 на член 3 по пресметувањето на каматата, а најдоцна до 15 март 1973 година.

Заемот од средствата од член 3, точките 2, 3 и 4 на овој закон, обврзниците на заемот ќе го уплатат со поднесувањето на завршната сметка за 1972 година, а обврзниците што не поднесуваат завршни сметки — најдоцна 15 дена по влегувањето во сила на овој закон.

Член 7

На обврзниците на заемот им се издаваат обврзници за уплатениот заем.

Обврзниците гласат на доносителот и се издаваат во апоени од 100, 500, 1 000, 10 000 и 100 000 динари.

Член 8

Заемот се враќа во 5 еднакви годишни рати, почнувајќи од 1 јануари 1976 година со камата по стапка од 5% годишно.

Каматата, пресметана од денот на уплатата до почетокот на отплатувањето на заемот, се додава на уплатениот износ на заемот и заедно со него сочинува основица за утврдување на годишните анuitети.

Член 9

Заемот го отплатува Банката на начинот утврден во член 8 на овој закон.

Отплатувањето на заемот го гарантира Социјалистичка Република Македонија.

Член 10

Средствата остварени со уплата на заемот ќе се даваат во вид на кредит на корисниците и за намените од член 2 на овој закон, со каматна стапка од 6% годишно, преку Банката.

Банката е должна, пред одобрувањето на средствата на корисниците од претходниот став, да прибави мислење од Управниот одбор на Републичкиот фонд за заеднички резерви на стопанските организации.

Се овластува Извршниот совет да ги пропише поблиските услови за враќање и користење на средствата од став 1 на овој член.

Член 11

Се овластува републичкиот секретар за финансии да го пропише начинот на уплатувањето на заемот, како и обликот и текстот на обврзниците.

Член 12

Правата и обврските на Банката и на Социјалистичка Република Македонија по работите на заемот подетално се определуваат со договор.

Договорот со Банката, во името на Социјалистичка Република Македонија, го заклучува републичкиот секретар за финансии.

Член 13

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

17,

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАЌАЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА УПЛАТЕНИ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НОВИ НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ

Се прогласува Законот за враќањето и користењето на средствата уплатени како депозит во нови нестопански и непроизводни инвестиции,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 јануари 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 јануари 1973 година.

Број 03-281
29 јануари 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ВРАЌАЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА УПЛАТЕНИ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НОВИ НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ

Член 1

Средствата уплатени по основ на депозит при инвестиционите вложувања во нови нестопански и непроизводни инвестиции на депонентите-инвеститори ќе им се вратат во рок од 5 години во еднакви годишни рати, со почеток од 1 јануари 1976 година.

Член 2

Социјалистичка Република Македонија го гарантира враќањето на средствата во роковите и на начинот предвидени во член 1 на овој закон.

Член 3

Средствата од член 1 на овој закон, до нивното враќање на депонентите-инвеститори, ќе се користат за финансирање изградбата на програмите електро-енергетски објекти.

Член 4

Средствата од претходниот член ќе се дадат во вид на кредит на организацијата на здружениот труд „Електростопанство“ — Скопје, со каматна стапка од 6% годишно, преку Стопанската банка — Скопје.

На депонентите-инвеститори од член 1 на овој закон, при враќањето на депозитот ќе им се исплати и камата по стапка од 5% годишно, сметано од денот на користењето на кредитот од претходниот став.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

18.,

— Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за даноците на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 јануари 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 јануари 1973 година.

Број 03-289
29 јануари 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

По член 303 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, број 39/72) се додава нов член 303-а кој гласи:

„По исклучок од член 11 на овој закон, висината на даноците за 1973 година може да се утврди според прописите за утврдување на даночни основици и стапки, што ќе ги донесат општините до 28 февруари 1973 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1973 година.

19.)

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 јануари 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 јануари 1973 година.

Број 03-280
29 јануари 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 1

Во Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги („Службен весник на СРМ“, бр. 45/72), во член 5 алинеја прва — процентот „38“ се заменува со „36,5“, а во алинеја втора процентот „62“ се заменува со „63,5“.

Член 2

Во тарифата, ставот 2 на тар. број 1 се брише. Во тар. број 2, став 1, стапката „9“ се заменува со „6“, а во став 2 стапката „3,5“ се заменува со „3“.

Член 3

По тар. број 2 се додава тар. број 2-а, кој гласи: „Посебен републички данок на промет на производи се плаќа по стапка од 6% на прометот на:

1. машини и апарати за миене на садови,
2. телевизори во боја,
3. стерео-радио приемници и стерео-грамофони и магнетофони,
4. грамофонски плочи,
5. музички ормани (кабинети),
6. мотори за бродови и чамци со јачина над 9 к. с.,
7. фотографски апарати, чија малопродажна цена без данокот на промет е поголема од 250 дин. парче,
8. фото-камери и кино-проектори,
9. машини за пишување, чија малопродажна цена без данокот на промет е поголема од 2.000 динари парче,
10. надворешни и внатрешни гуми за патнички возила,
11. украсна стока,
12. рачни и цепни часовници, чија малопродажна цена без данокот на промет е поголема од 200 динари парче,
13. парфимериски, козметички и тоалетни препарати од тар. број 3.306 од Царинската тарифа, освен прапоците и пастите за заби и лосиони за уста,
14. природни скапоцени камења и природен бисер и предмети изработени од тие камења и бисери, и
15. кожа од рептилии (змии, гуштери, крокодили) и благородни и фини крзна и производи од тие кожи и крзна (облеки, обувки и др.)

Член 4

Средствата што ќе се остварат со зголемувањето на стапката на данокот на промет по член 3 на овој закон, ќе се користат за спроведување на мерките за стабилизација во стопанството.

Средствата од претходниот став му се отстапуваат на Републичкиот фонд за заеднички резерви на стопанските организации.

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

20.

Врз основа на точка 2, став 1 од Амандманот XXXI на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори на Собранието, одржана на 29 јануари 1973 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ДА СЕ ПРИСТАПИ КОН ДОНЕСУВАЊЕ УСТАВЕН ЗАКОН ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА МАНДАТОТ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ

1. Се дава согласност на Предлогот да се пристапи кон донесување Уставен закон за продолжување на мандатот на сојузните пратеници, што го поднесе Соборот на народите на Сојузната скупштина под АС бр. 708 од 8 декември 1972 година.

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-291

29 јануари 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

21.

Врз основа на член 274, став 2 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 јануари 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 јануари 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИ ПО КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ НА РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

1. Се одлага плаќањето на ануитетите кои што по кредитите одобрени од поранешниот Општ инвестиционен фонд на Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје, достасуваат во 1972, 1973 и 1974 година и тоа:

- 83,5 милиони динари за 1972 година;
- 167,5 милиони динари за 1973 година; и
- 64,0 милиони динари за 1974 година.

2. Плаќањето на одложените ануитети од претходната точка ќе се изврши по 31. XII. 1975 година на тој начин што износите на одложените ануитети ќе се распределат и ќе се платат до крајот на отплатниот рок на кредитите од точката 1 на оваа одлука.

3. Стопанската банка — Скопје, во смисла на претходната точка, ќе го измени амортизациониот план за отплата на кредитите.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-284

29 јануари 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

22.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

I. Се именува за главен републички инспектор за земјоделство инж. ЉУПЧО ЧАКАР, инспектор за земјоделство во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3523/1

25 декември 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
15. Закон за финансирање на Републиката и општините — — — — —	41
16. Закон за распишување на задолжителен заем за стабилизација на стопанството —	53
17. Закон за враќањето и користењето на средствата уплатени како депозит во нови не- стопански и непроизводни инвестиции —	54
18. Закон за дополнување на Законот за даноците на граѓаните — — — — —	55
19. Закон за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги — — — — —	55
20. Одлука за давање согласност на Предлогот да се пристапи кон донесување Уставен закон за продолжување на мандатот на сојузните пратеници — — — — —	56
21. Одлука за одлагање плаќањето на ануитетите по кредити одобрени на Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје — — —	56
22. Решение за именување главен републички инспектор за земјоделство — — —	56